



ПОВИК

II. МЕЃУНАРОДЕН

САМИТ НА НАСТАВНИЦИ - ПРЕДВОДНИЦИ

Тема:

[Меѓукултурно образование и искуства во мултикултурното образование /
Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education]

15 – 17 Јули 2016 – Скопје, Македонија

Мирот и стабилноста во Турција и во соседните земји ќе се основат под водство на просветителите. Меѓународниот Самит на Наставници – Предводници, тргнувајќи од оваа мисла одлучи овојгодишната тема на самитот кој се организира на секои две години да биде: **„Меѓукултурно образование и искуства во мултикултурното образование“**.

Ги повикуваме сите наставници да учествуваат на самитот кој ќе се организира во Македонија. Секој поединец со подготвување на *извештај за образование на вашата земја, со усно или писмено известување, преку практични атељеа и предлози за работилници во насока на „Меѓукултурно образование и искуства во мултикултурното образование“* може да допринесете на самитот и да ги споделите вашите способности, мисли и искуства со останатите учесници.

Во регионот и во светот имаме една нестабилна атмосфера која го шири своето влијание со секој минат ден и ние како просветители потребно е да најдеме заеднички јазик со цел да допринесеме во подобрување на гореспоменатата состојба. А тој заеднички јазик, секако дека може да го најдеме во нашето долговековно искуство и во нашите регионални искуства. Се среќаваме со цел да го извадиме на виделине нашите долговековни вредности, да го збогатиме трудот кон заеднички соживот, зајакнување на нашата мотивација во оваа насока и развивање на техники преку кои сиве овие придобивки ќе бидат пренесени во училници. Целта ни е да ја зајакнеме надежта во мирот за регионот и светот.

ОБЛАСТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ СО ПРЕДЛОЗИ

- Презентација на извештаи за земјите: претставување на извештаите со тема „Искуства во мултикултура“
- Претставување на извештаи
- Предлог за преговори за работилница за главната тема која не би траела повеќе од 1 час
- Предлог за спроведување за атеље за главната тема



ПРИМЕР – ПРЕДЛОЗИ

Извештај за образовната состојба на земјите:

- Ќе се презентираат извештаи во врска со „Меѓукултурно образование и искуства во мултикултурното образование“

Предлог теми за извештаи;

- Споредено меѓукултурно образование
- Општествен мир во образованието
- Улогата на образованието во трансферирање на различностите во општествени богатства
- Основни човекови права во образованието
- Односите на релација училиште – средина и улогата на НВО
- Професионалните практики и политики на наставникот во насока на придонес кон општествениот мир
- Медиуми, мир и образование
- Примери/практики за општествен мир во училници
- Рефлексиите на социјалните мрежи во мултикултурата
- Практики во дигитални мрежи кои допринесуваат во мултикултурата
- Примери за практики на мултикултурно образование во разни земји
- Мултикултура во образовните програми
- Образование и меѓународни движења (мобилизација)
- Образование и миграција
- Проекти во образованието
- Оснивањето, денешницата и иднината на глобалните образовни мрежи

Предлог теми за преговори за работилница;

- Образовни практики во развојот на индивидуалните слободи
- Активности во училници фокусирани кон општествениот мир
- Образовни практики за формирање на генерација која е сложна со себе и со општеството
- Дизајн на мултикултурни наставнички канцеларии
- Активности во училници фокусирани на толеранција
- Активности во училници фокусирани на правда
- Активности во училници фокусирани на рамноправност
- Активности во училници фокусирани на почит
- Активности во училници фокусирани на милостливост
- Корисни апликации во социјални мрежи, интернет страници и мобилни апликации кои придонесуваат во мултикултурноста

Предлог теми за атеље;

- Мировно образование и училиште
- Практики во мултикултурно образование
- Образовни програми и меѓукултурно образование
- Наставна литература и меѓукултурно образование



ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

- Говорни јазици на Меѓунариодниот Самит на Наставници се турски и англиски.
- Самитот ќе се состои од презентација на извештаи, работилница, атеље и соопштение.
- Учесниците се задолжени да пратат предлози за минимум една (презентација на извештаи, работилница, атеље и соопштение) област.
- Апликациите се прават онлајн преку нашата веб страница.
- Симпозиумот кој ќе се одржи на третиот ден од самитот ќе биде затворен за посетители од надвор.

КОЈ ИМА ПРАВО ДА АПЛИЦИРА?

- Наставници и академици кои имаат работено или активно работат во некоја образовна институција во Турција или во регионот и лица кои се на додипломски, пост-дипломски студии или на докторатура.
- Ќе бидат преферирани учесници кои течно го говорат и го разбираат турскиот или англискиот јазик.

КАКО ДА АПЛИЦИРАМ?

- Подгответе ги предлозите за работилница, атеље и симпозиум и Ваша Кратка биографија
- Вашата апликација можете да ја направите до 7 Мај 2016 година на следната адреса:
<http://ilts.oncuegitimciler.org.tr>

ПАТУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ

- Трошоците за сместување и патните трошоци на учесниците кои се надвор од Скопје и од Турција ќе бидат покриени од страна на Здружението на Наставниците.

ВАЖНИ ДАТУМИ

- Добивање на предлози за работилница, атеље и симп: 7 Мај 2016
- Објавување на прифатени апликации и програма: 21 Мај 2016
- Добивање на комплетни текстови на предлозите: 11 Јуни 2016
- Датум на самитот: 15 / 17 Јули 2016